


 СЕ НАОГАТЕ НА: [Дома](#) » [Вести](#) » ССНМ и ЗНМ: Институциите итно да реагираат и по законите кон Коровешовска


Синдикат на новинари и медиумски работници

## ССНМ и ЗНМ: Институциите итно да реагираат и по законите кон Коровешовска

13/01/2020 - 9:06

ВЕСТИ, ГРАЃАНИ

Самостојниот синдикат на новинарите во Македонија (ССНМ) уште еднаш ги повика институциите да реагираат на законите кои Емил Јаќимовски ги упатува до новинарите. По законите кон новинарката на „А1он“ Мери Јордановска, тој викендов испратил и закани по безбедноста кон Искра Коровешовска, уредник во „ТВ Алфа“.

Претходно Јаќимовски на својот фб профил објавил и недолична содржина за Коровешовска со цел да ја дискредитира, користејќи недолични и крајно навредливи зборови, посочуваат од ССНМ.

„Со оглед на тоа што во период од неколку дена, повеќе новинари се огласија дека добиваат закани од истото лице, ССНМ бара од МВР и ОЈО итно да преземат мерки за ваквите напади и закани врз новинарите, бидејќи во спротивно несанкционирањето на законите ќе значи и охрабрување за сите кои сметаат дека на таков начин можат да се справуваат со новинарите.“


Истовремено, ССНМ ги охрабрува новинарите и медиумските работници веднаш да ги пријавуваат ваквите закани, онлајн малтретирања, навреди и напади до синдикатот, како и до соодветните институции бидејќи само со заедничка и здружена реакција може да се врши поголем притисок врз институциите за да реагираат. Давањето јавност, пак, на ваквите случаи се покажало како начин за обесхрабрување на оние кои се обидуваат на најразлични начини да ги замолчат новинарите“, додаваат од Синдикатот.

ССНМ истовремено ги повикува сите новинари и медиумски работници, кои се предмет на било какви закани, онлајн малтретирање, физички или вербални напади да го пријават тоа на бесплатната линија – **0800 11 011**.

Реакции дојдоа и од Здружението на новинарите на Македонија, кое најстрого ги осуди законите и навредите упатени кон уредничката на „ТВ Алфа“, Искра Коровешовска од страна на лицето Емил Јаќимовски. Станува збор за истиот заканувач кој неодамна на сличен начин испрати закани и до новинарката Мери Јордановска.

„Загрижува фактот што во двата случаи, законите содржат елементи на родова дискриминација, а ваквиот притисок кон жените новинари е сериозна пречка за слободата на изразување, слободата на медиумите и правото на граѓаните да бидат информирани“ – пишува во соопштението.

Здружението вели дека е во контакт со Министерството за внатрешни работи за двата случаи од каде им било ветено дека ќе работат на целосно расчистување на овие напади. ЗНМ го повикува и Основното



### ПОПУЛАРНО



Српските туристи летово ќе доби 200 илјади електронски картички бесплатна патарина во земјава



МЗ: 13 починати и 14 новозаразени со Ковид-19



Поднесена иницијатива за референдум против дигитализацијата во образованието - протестите продолжуваат



Песни на Ѓорѓе Балашевиќ влегоа во учебниците за основно образование во Србија

МЗ: 14 починати и 46 новозаразени со Ковид-19

НОВО

ЗА ВАС

LAJME NË GJUHËN SHQIPE

27/05/2021

Нов протест на текстилните работнички од Штип, Хелсини бара одговорност за прекршења права

27/05/2021

јавно обвинителство да одигра активна улога во насока на брзо истражување на законите со цел да се превенираат слични случаи во иднина.

Од ЗНМ апелираат дека неказнивоста на ваквите дела ја доведе земјата на 95 место на светскиот индекс за слободата на медиумите на „Репортери без граници“.

„Ги охрабруваме колегите да не подлегнуваат на ваквите закани и навреди и истите да ги пријавуваат во ЗНМ, со цел да се крене свеста пред граѓаните дека насилството кон новинарите е недозволиво, но и да се мотивираат надлежните институции активно да ги штитат нашите колеги“ – велат од ЗНМ.

Според нив, овие закани треба да бидат дополнителен мотив за Министерството за правда и Собранието на РСМ за измена и дополнување на Кривичниот законик преку кој ќе се гарантира поголема безбедност и сигурност за новинарите и медиумските работници.



0

0

## МОЖЕ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

27/05/2021

0

Нов протест на текстилните работнички од Штип, Хелсиншки бара одговорност за прекршените права

27/05/2021

0

Новинарки на Радио МОФ ја добија наградата „Жан Моне“ за најдобра новинарска сторија

27/05/2021

0

МЗ: 13 починати и 53 новозаразени од Ковид-19

27/05/2021

0

Случајот Проташевич – „голема грешка која го врати фокусот на политичката криза во Белорусија“

27/05/2021

0

СОНК најави штрајк ако не се исплати прекувремената работа на наставниците, од МОН велат редовно уплаќале

27/05/2021

0

Светот под ризик да ја надмине границата на затоплување

Новинарки на Радио МОФ ја добија наградата „Жан Моне“ најдобра новинарска сторија

27/05/2021

МЗ: 13 починати и 53 новозаразени од Ковид-19

27/05/2021

Случајот Проташевич – „голема грешка која го врати фокусот на политичката криза во Белорусија“

27/05/2021

СОНК најави штрајк ако не се исплати прекувремената работа на наставниците, од МОН велат редовно уплаќале

РАДИО МОФ НА FACEBOOK

РАДИО МОФ НА TWITTER

РАДИО МОФ НА INSTAGRAM



radiomof






Like Page | 12:14:00 | MUSEUM OF C... | Send Message

**Радио МОФ**  
59 minutes ago

Обемно истражување предвидува дека до 2025 година постои шанса од 40 отсто дека годините ќе бидат потопли за 1.5 степени од прединдустриското време.




Tweets by @RadioMOF




Радио МОФ @RadioMOF

По дојавите за наводна бомба, и личната наредба на претседателот Александар Лукашенко за приземјување на авионот, безбедносните сили во авионот не наоѓаат ништо. Но, го наоѓаат новинарот, активист и дисидент Роман Проташевич, и го апсат [radiomof.mk/sluchajot-prot...](https://radiomof.mk/sluchajot-prot...)



**Случајот Проташевич - „голема грешка ко...**  
Патнички авион на авиокомпанијата „Рајане...  
[radiomof.mk](https://radiomof.mk)

4h



Радио МОФ @RadioMOF

[Embed](#)

[View on Twitter](#)



[Load More...](#)

[Follow on Instagram](#)

[За нас](#) · [Програма](#) · [Импресум](#) · [Кон](#)

Радио МОФ е непрофитен медиум. За да ви обезбедиме објективно и професионално информирање добиваме поддршка од повеќе организации. Содржините објавени на медиумот не ги изразуваат нивн ставови или ставовите на Младински образовен форум и се професионални медиумски содржини креирани од редакцијата на Радио МОФ.